

Living the LOTUS

Buddhism in Everyday Life



VOL. 174

Есеј на основачот

Патот да се стане буда

Лотос Сутрата е исправно наречена учењето за станување на буда. Ако ова е вистина, колку точно ние можеме да одиме во врска со станувањето буда согласно со Лотос Сутрата? Како што јас секогаш велам, во Лотос Сутрата Будата објавува со абсолютна сигурност, “Од тие кои ја слушнуваат Дармата, / Никој нема да пропадне да стане буда.” Но кога јас го велам ова, некои луѓе прашуваат, “Можам ли јас да станам буда само со слушање на Лотос Сутрата?”

Да “се слушне” значи да се прифатат Будините учења со чувство од најголемите длабочини на нечие срце дека тоа е абсолютно точно. Не е доволно едноставно да се слушнат учењата со нечии уши, или да се слуша само за да се зајакне нечие интелектуално знаење. Во ред е да се почне со единично учење, но вие треба да го слушате тоа внимателно и практично да го примените тоа што го имате слушнато како што сте го слушнале. Тогаш, во вашиот момент на детерминираност да направите така, вие ќе бидете способни јасно да ја доживеете за себеси

вистината која ги преобразува “трите илјади подрачја” на реалноста.

За луѓето кои се немаат никогаш ангажирано во делување мотивирано од сочувствително срце кое сака да им помогне на другите, сосема е тешко да ја ценат драгоценоста на вистинските учења на Будизмот. Но секој може да вкуси вистинска радост ако тие практично применат барем едно учење како што е подучувано. Педесет-и-три годишната историја на Ришо Косеи-каи јасно сведочи за ова. Сосема е доволно постепено да се собира култивирање на бодисатва практикувања кои некој ги прави во одредено време. Ако вие се вклучите во помагање кон другите вие ќе се ослободите од стегите на стереотипите и ставовите кои ве врзуваат, и вашата буда-природа ќе почне да сјае наоколу. Водејќи ги луѓето на патот кон будаство е вашиот сопствен пат да станете буда.

Никјо Нивано, *Каисо зуикан* 9
(Косеи Издавачка Куќа, 1997), стр. 94-95

Живеејќи го Лотосот Број 174 (Март 2020)

Објавено од Ришо Косеи Каи
Фумон Медиа Центер, 2-7-1 Вада,
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124
Факс: +81-3-5341-1124
Имејл: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Сениор Едитор: Коицхи Саитоу
Едитор: Кемсуке Осада
Цопс Едитор: Александар Димовски
**Уредувачкиот тим на Меѓународното
Ришо Косеи Каи**

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никјо Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

Насловот на овој билтен, Живеејќи го Лотосот- Будизам во секојдневниот живот, ја пренесува нашата надеж за стремење кон практикување на учењата на Лотос Сутрата во секојдневниот живот во несовершен свет за да ги збогатиме и направиме нашите животи повредни за живеење, како што убавите лотосови цвеќиња цветаат во калливо езерце. Овој билтен има за цел да им помогне на луѓето насекаде во светот да го применат Будизмот полесно во нивните секојдневни животи.



Порака од претседателот

Среќата да се знае задоволност

од Поч. Ничико Нивано
Претседател на Ришо Косеи-каи



Ослободете се од вашите желби

“Многу желби во нечие срце и густо врнење на снегулки Ѓ Како што тие се натрупуваат, патот е заборавен.”

Како што топлата сезона на пролет се приближува, оваа Будистичка поема звучи студено, но баш како што оваа поема ни кажува, ако нивните желби поминат неконтролирани, луѓето ја губат од вид патеката на Патот кој тие треба да го чекорат како човечки битија.

Овој месец, како што нашата организација ја обележува нејзината осумдесет-и-втора годишнина, јас би сакал да ве потсетам дека Коосновачот Мјоко Наганума, кој ја основал Ришо Косеи-каи со Основачот Никјо Нивано, секогаш велеше, “Ослободете се од вашите желби и доблеста ќе дојде кај вас.”

Затоа што желбата е нешто природно, таа е неопходна за да може да се живее. Сепак, луѓето кои имаат премногу желби и велат “Јас го сакам тоа” и “Јас ќе направам што сакам со ова” се наклонети да бидат толку заслепени со нивната обсеесија со личен интерес да бивањето обзирни кон другите луѓе е од второстепена важност. Ова се случува затоа што умот е во состојба на бивање полн со “его” = “моите нешта.”

Сепак, луѓето кои можат да бидат задоволни со скромен износ на нешта, без обзир што е тоа, имаат доволно ментален простор да мислат за другите луѓе и заради тоа, на пример, ако тие имаат нешто од нивната омилена храна, чувството извира напред природно во нив дека е штета за нив да го изедат тоа самите, и затоа тие сакаат да го делат тоа со другите. Ние можеме да кажеме, после се, дека скромната личност не бара повеќе отколку што е неопходно.

Кога човечките битија ги земаат во обзир чувствата на другите и дозволуваат нивните дела да се издигнат од сочувство попрво отколку од желба за нешта, што е, јас мислам, тоа што Коосновачот го мислела кога таа рекла “Ослободете се од вашите желби и доблеста ќе дојде кај вас.” Ова значи дека доблеста која ние човечките битија вродено ја поседуваме природно доаѓа извирајќи од внатре.



Да се биде благодарен

Во поглавје 11 на Лотос Сутрата, “Појавувањето на Ступата од Драги Камења,” луѓето кои учат и ги практикуваат учењата на Лотос Сутрата Ѓ тие кои се ревносни во вистинската смисла на зборот Ѓ се “наречени чувачи на правилата и практикувачи на одрекувања.”

Согласно на речникот, “Да се истресат заблудите и да се отстранат истите” е значењето на “одрекување” и бивање ревносен со цел да се направи така Ѓ преку чување само на еден оброк дневно, носење на облеку направени од партали, и така натаму Ѓ е наречено “практикување на одрекување.”

Зборувајќи за практикување на одрекување, тоа што ми доаѓа на ум е Маха-Касјапа кој бил наречен “најдобар во одрекувањата.” Маха-Касјапа е речено дека бил “некој кој бил задоволен, кој никогаш не прозборил ни збор на поплака за таквите нешта како неговата облека, храна, и место на спиење.”

За нас во денешно време, ние можеме да мислиме дека ова е тешко да се стави во пракса, но “бивање задоволен и никогаш не жалејќи се за ништо” значи да се биде благодарен за тоа што го примате и да не се прават егоцентрични изговори и донесуваат пресуди за тоа што е “добро и лошо.” Во прилог, одредена литература го објаснува “практикувањето на одрекување” во екстремно едноставни термини како “имајќи малку желби и знаејќи да се биде задоволен”. Преку животен стил со неколку желби и знаејќи што е доволно и со прифаќање на што и да примиме најскромно што е можно и живеејќи со благодарност, ние можеме да го изградиме овој ментален став во правецот на нашите секојдневни животи.

Во прилог, сметајќи ги таквите нешта како нечија сопствена лична појава, јас научив дека давање на осуда значи кршење на правилата да не се зема живот во однос на сопствениот живот. Во овој смисол, животниот стил во кој ние сме неосудувачки во врска со нештата се сообразува со тој на претходно спомнатиот “чувачи на правилата” во светата книга. Во прилог на тоа, ние прифаќаме дека тоа што ни овозможува да правиме така е бивањето разбуден кон благодарност преку нашето проучување на Лотос Сутрата. Во тој случај, ние можеме дури и да кажеме дека ние кои ги проучуваме Будините учења преку Лотос Сутрата сме секогаш во состојба на среќа на знаење на задоволност.

Сепак, дури и ако ние го разбираме ова, постојат времиња кога ние не можеме да ги прифатиме нештата благодарно. Во таквите времиња, важно е ние да почнеме од став на склопување на нашите дланки заедно со почит и оддавање на почит.

На пример, при оброците ние велите “Јас благодарно примам” со нашите дланки склопени со почит, и преку навиката на правење вака, ние ги негуваме нашите срца со благодарност на бивање способни да имаме оброк, за животите на состојките на нашите оброци, и во прилог, за бивање живи.

Ние продолжуваме да ги живееме нашите животи, склопувајќи ги нашите дланки заедно со почит пред сите нешта што ги примаме Ѓ и во тоа лежи благодарноста и радоста Ѓ и вистинската задоволност и среќа.

(Од *Косеи*, Март 2020)



Тројната Лотос Сутра: Резиме и Клучни Точки за Секое Поглавје

Поглавје 13 Охрабрување за Цврсто држење (2)

Предходната инсталација дискутираше како згрижувачката мајка на Шаќјамуни, Махапрајapati, и неговата претходна жена, Јасодара Ѓ двете бикшуници Ѓ биле обезбедени за достигнување на будаство. Бодисатвите и другите во собранието биле трогнати со Будиното изложување на вистината дека сите луѓе подеднакво ја поседуваат буда-природата, и тие се заветиле да го заштитиуваат и практикуваат ова драгоцено учење дури и при цена на нивните животи.

Дваесетте редови на поглавјето за Цврсто Држење

Сега, ајде ние да го испитаме осумдесетиот ред на затворечкиот стих на поглавјето, затоа што тоа е со особена важност. Кинескиот оригинал од тоа има дваесет редови, од кои секој се состои од четири фрази, заради што пасусот е често ословуван на Јапански како “дваесет редови на поглавјето на Цврсто Држење.” Добро е познато дека откако големиот Јапански Будистички проповедник Ничирен станал свесен дека се изразено во стих се однесува на него, тој осознал дека тој бил роден да ги шири учењата на Лотос Сутрата за време на периодот на Пад на Дармата.

Значењето на овој пасус е како што следи. “Затоа што ние го почитуваме Будата длабоко, ние исто така ја почитуваме

сутрата која ги содржи неговите најголеми учења. Така, ние сме способни да ги издржиме сите тешкотии и прогонства за да ја заштитиуваме Лотос Сутрата и да ја шириме нејзината порака. Ние нема да ги штедиме нашите тела и животи. Се додека барем една личност која не била допрена со врвното учење останува во светот, ние неможеме да си дозволиме да се релаксираме.

“Ние ќе ја подучуваме оваа Дарма насекаде без страв од презир кој доаѓа од недоразбирањето на главната јавност, прогонствата кои се издигнуваат од непријателството на тие со други верувања, или тие кои ја уживаат заштитата на моќните кои свесно го отфрлаат ова учење и стремат да го отстранат.

“Ние ќе служиме како емисари на Светски -почитуваниот и се заветуваме исправно да ја разјаснуваме Дармата со цела наша сила, и Будата може заради тоа да престојува во спокој и мир.”





Трите видови на моќни непријатели

Трите видови на моќни непријатели на Лотос Сутрата се цитирани тука. Иако во денешно време ние доживуваме слобода на религијата и тие непријатели не претставуваат повеќе таков вид на прогонство кое верниците на Лотос Сутрата го доживеале во Индија пред две илјади години, или тоа што Ничирен го искусил во Јапонија седум стотини години претходно, трите видови на непријатели сеуште постојат.

Првиот вид на непријатели се “луѓето на световна ароганција” кои, ни знаејќи нити имајќи ја прочитано Лотос Сутрата, го сметаат нејзиното учење како догматско и ги потценуваат нејзините верници. Во минатото, половина грешка на оваа сметка лежела во верниците на Лотос Сутрата. Ние мораме да се осврнеме и да вежбаваме воздржаност за да не завземеме став на само-исправност, да ги употребиме учењата во политички цели, или да ги проповедаме само материјалните добивки во овој живот. Ние мораме секогаш да се моделираме себеси врз вистинското и суштинско значење на учењето, со внатрешна сила облечена во нежност да одржиме став на вистински верник додека ги објаснуваме учењата.

Вториот вид на непријатели се “луѓето на религиозна ароганција.” Тие се луѓето од другите религии и секти кои се едноставно непријателски и кои не прават напори да ја видат вистината на Лотос Сутрата. Толеранцијата е една од најважните квалитети на религијата, особено на Будизмот. Религијата нè подучува нас да ги

простиме грешките кои другите ги имаат направено и да ги прегрнеме сите луѓе. Таканаречените религиозни луѓе кои се веднаш непријателски кон другите религии и секти заради површни разлики во доктрината или во практикувањата не се воопшто религиозни. Ако ние самите, како практикувачи на Лотос Сутрата, сме критички настроени кон таквите луѓе и се бориме со нив, тогаш ние го газиме духот на толеранција. Попрво, ние мораме секогаш да бидеме трпеливи и воздржани додека се вежбаваме себеси до краен степен со цел да таквите луѓе можат да се разбудат кон вистинското значење на религијата.

Третиот вид на непријатели се “луѓе на лажно побожна ароганција.” Тие се луѓето на високи места во религијата на академскиот свет кои уживаат популарност и кои, затруени со нивната состојба и решени да ја заштитат нивната позиција, ги клеветат вистинските учења. Вистински голема личност кој ја гледа вистината





храбро ќе го поддржи тоа, но некој со тесен ум е целиот премногу наклонет да се сврти на друга страна од новооткриената вистина и да ја уништи репутацијата на тоа учење. Фактот дека таквите луѓе се видени како високи и моќни прави да ним им е лесно да ја употребат довербата и почитта која тие ја уживаат, и големината на нивното влијание прави тие да се најзлобни.

Ние не треба да даваме отпор на тие форми на ароганција директно; доволно е да го прогласиме и шириме вистинското учење како што чекориме по исправниот Пат. Вистинското учење нема никогаш да биде изгубено. Во меѓувреме, ако некој од нас завземе висока позиција, ние треба да бидеме претпазливи да не паднеме во таква ароганција и, со свежина на умот и полнотија на срцето, да одржиме приемчив став кон идеите на младите луѓе.

Да не се штеди нити телото ни животот

Мотото на практикувачите на Лотос Сутрата, “Да не се штеди ни телото ни животот,” е изведено од врвниот двостих во овој пасус:

Нештедејќи ги нашите тела и животи,
Ние ќе се грижиме само за ненадминатиот Пат.

За современата личност, “штедење на нити тело ни живот”, не значи да се нема грижа за сопствениот живот. Наместо тоа, тоа има значење да не се живее за своја корист, да се работи неуморно за добра кауза, и да се нема страв за тоа што другите можат да мислат или да речат за тоа што некој го прави.

Ако некој праша зошто практикувачите на Лотос Сутрата не се фокусираат на нивна сопствена лична корист, одговорот е дека тие се грижат за вистината, Чудесната Дарма. Се додека постои барем една личност која не била допрена од ова врвно учење, тие неможат да се опуштат. Само кога ние сме во таква состојба на чистота на чувство ние можеме да бидеме наречени вистински практикувачи на Лотос Сутрата.




*Тројната Лотос Сутра: Резиме и главни
точки за секое поглавје (Ново издание)
Косеи Издавачка Куќа, 2016, стр136-стр141*

Living the LOTUS



Коментарите на нашиот е-весник Шан Заи се добродојдени. Ве молиме да ги пракате Вашите коментари на следната.
Интернет адреса: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement



Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
 TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633
 Email: info@rkhawaii.org URL: <http://www.rkhawaii.org>

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
 TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
 TEL: 1-808-325-0015 FAX: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, USA
 POBox 33636, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
 Email: rk-la@sbcglobal.net URL: <http://www.rkina.org/losangeles.html>

Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas**
- Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas**

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, USA
 POBox 778, Pacifica, CA 94044, USA
 TEL: 1-650-359-6951 FAX: 1-650-359-6437
 Email: info@rksf.org URL: <http://www.rksf.org>

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

- Rissho Kosei-kai of Sacramento**
- Rissho Kosei-kai of San Jose**

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA
 TEL: 1-212-867-5677 Email: rkny39@gmail.com URL: <http://rk-ny.org>

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
 TEL: 1-773-842-5654
 Email: murakami4838@aol.com URL: <http://rkchi.org>

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: <http://www.rkftmyersbuddhism.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
 POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
 TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
 Email: rkokdc@gmail.com URL: <http://www.rkok-dharmacenter.org>

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver

1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
 TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
 URL: <http://www.rkina-dayton.com>

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
 TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-262-4437
 Email: info@rkina.org URL: <http://www.rkina.org>

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
 (Mail) POBox 692042, San Antonio, TX 78269, USA
 TEL: 1-210-561-7991 FAX: 1-210-696-7745
 Email: dharmasanantonio@gmail.com
 URL: <http://www.rkina.org/sanantonio.html>

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
 TEL: 1-253-945-0024 FAX: 1-253-945-0261
 Email: rkseattlewashington@gmail.com
 URL: <http://buddhistlearningcenter.org>

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil
 TEL: 55-11-5549-4446, 55-11-5573-8377
 Email: risho@rkk.org.br URL: <http://www.rkk.org.br>

Facebook: <https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil>
Instagram: <https://www.instagram.com/rkkbrasil>

Risho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

在家佛教韓國立正佼成會

〒 04420 大韓民國 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓國立正佼成會釜山支部

〒 48460 大韓民國釜山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會

台灣台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大廈 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會

台灣台南市崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: koseikaitainan@gmail.com

Risho Kosei-kai South Asia Division

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218

Risho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Risho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Risho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059, West Bengal, India

Risho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Risho Kosei-kai of Patna Dharma Center

Risho Kosei-kai of Central Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Risho Kosei-kai of Singapore

Risho Kosei-kai of Phnom Penh

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Risho Kosei-kai International of South Asia

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141 FAX: 66-2-716-8218

Risho Kosei-kai of Bangkok

Thai Risho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairisho@gmail.com

Risho Kosei Dhamma Foundation

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

Risho Kosei-kai of Polonnaruwa

Risho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575

Risho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Patiya

China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Risho Kosei-kai Chendhirpuni,

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Risho Kosei-kai Dhaka

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Risho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Risho Kosei-kai Cox's Bazar

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox's Bazar, Bangladesh

Risho Kosei-kai Cox's Bazar, Ramu Shibu

Risho Kosei-kai Raozan

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Buddiyskiy khram "Lotos"

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Risho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road, North Point, Hong Kong, China

Risho Kosei-kai Friends in Shanghai

Risho Kosei-kai of Ulaanbaatar

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoro-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia

(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Risho Kosei-kai of Erdenet

2F Ikh Mandal building, Khurenbulag bag, Bayan-Undur sum,
Orkhon province, Mongolia

Risho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org

Risho Kosei-kai of the UK

Risho Kosei-kai of Paris

Risho Kosei-kai of Venezia

Risho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC)

166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: <http://www.ibt-rk.org>